



20 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 24

Број 24 Година XVI



СКОПЈЕ, декември 2022



20 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 24

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Решение за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста директор на основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош – Скопје

1. Се објавува Решението за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста директор на основното општинско училиште „Петар Поп Арсов“-Општина Карпош, Скопје бр.11-4694/3 од 12.12.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4694/5
Датум: 20.12.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



20 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 24

Број: 11-4694/3
Датум: 12.12.2022 год.
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во согласност со член 118, став 4 од Законот за основното образование (Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста директор на основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош – Скопје

1. Со ова решение се утврдува престанок на мандатот на **ДАНИЕЛА ШТЕРЈОВА** вршител на должноста директор на основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“ – Општина Карпош – Скопје, поради истек на времето за кое што е именувана, заклучно со **13.12.2022** година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба против ова решение во рок од 8 дена од денот на приемот на истото, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка на работен однос во втор степен.

Изготвил: Ивана Ордевска

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

Доставено до:

- ООУ „Петар Поп Арсов“ ,
- Именуваната,
- Сектор за дејности од јавен интерес и
- Архива.



20 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 24

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Решение за именување вршител на должноста на директор во основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош - Скопје

1. Се објавува Решението за именување вршител на должноста на директор во основното општинското училиште „Петар Поп Арсов“ – Општина Карпош, Скопје бр.11-4694/4 од 12.12.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4694/6
Датум: 20.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



20 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 24

Број: 11-4694/4
Датум: 12.12.2022 год.
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во согласност со член 118, став 1, став 4 и став 5 од Законот за основното образование (Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 161/19 и 229/20), Градоначалникот на Општина Карпош го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за именување вршител на должноста на директор во основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош - Скопје

1. Со ова решение за вршител на должноста на директор во основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“– Општина Карпош – Скопје, од редот на вработените во училиштето, се именува лицето **ДАНИЕЛА ПАНАЈОТОВА, вработена на работно место педагог.**
2. Функцијата вршител на должноста на директор именуваната од точка 1 на ова Решение ќе ја врши сметано од **14.12.2022** година, а до именување на нов директор, но не подолго од шест месеци од неговото именување.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба против ова решение во рок од 8 дена од денот на приемот на истото, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка на работен однос во втор степен.

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.**

Доставено до:

- ООУ „Петар Поп Арсов“ ,
- Именуваната,
- Сектор за дејности од јавен интерес и
- Архива.



20 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 24

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Решение за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста директор во основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош - Скопје

1. Се објавува Решението за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста директор во основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош - Скопје, Скопје бр.11-9407/2 од 19.12.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9407/4
Датум: 20.12.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



20 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 24

Број: 11-9407/2
Датум: 19.12.2022 год.
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во согласност со член 118 од Законот за основното образование (Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста директор на основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош – Скопје

1. Со ова решение се утврдува престанок на мандатот на **ДАНИЕЛА ПАНАЈОТОВА** - вршител на должноста директор на основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“– Општина Карпош – Скопје, на лично барање, заклучно со **19.12.2022** година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

На ден 16.12.2022 година, Даниела Панајотова – вршител на должноста директор на ООУ „Петар Поп Арсов“ до Општина Карпош достави Барање за разрешување од функцијата вршител на должност на директор во ООУ „Петар Поп Арсов“, поради лични причини, бр.04-666/1 од 16.12.2022 година, заверено со архивски број во Општина Карпош 11-9407/1.

Врз основа на гореизнесеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.



20 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 24

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба против ова решение во рок од 8 дена од денот на приемот на истото, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка на работен однос во втор степен.

Изготвил: Ивана Ордевска

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски

Доставено до:

- ООУ „Петар Поп Арсов“ ,
- Именуваната,
- Сектор за дејности од јавен интерес и
- Архива.



20 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 24

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Решение за именување вршител на должноста на директор во основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош - Скопје

1. Се објавува Решението за именување вршител на должноста на директор во основното општинското училиште „Петар Поп Арсов“ – Општина Карпош, Скопје бр.11-9407/3 од 19.12.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9407/5
Датум: 20.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



20 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 24

Број: 11-9407/3
Датум: 19.12.2022 год.
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во согласност со член 118, став 1, став 4 и став 5 од Законот за основното образование (Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 161/19 и 229/20), Градоначалникот на Општина Карпош го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за именување вршител на должноста на директор во основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош - Скопје

4. Со ова решение за вршител на должноста на директор во основно општинско училиште „Петар Поп Арсов“ – Општина Карпош – Скопје, од редот на вработените во училиштето, се именува лицето **ДАНИЕЛА ШТЕРЈОВА, вработена на работно место наставник по англиски јазик..**
5. Функцијата вршител на должноста на директор именуваната од точка 1 на ова Решение ќе ја врши сметано од **20.12.2022** година, а до именување на нов директор, но не подолго од шест месеци од неговото именување.
6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

На ден 16.12.2022 година, Даниела Панајотова – вршител на должноста директор на ООУ „Петар Поп Арсов“ до Општина Карпош достави Барање за разрешување од функцијата вршител на должноста на директор во ООУ „Петар Поп Арсов“, поради лични причини, бр.04-666/1 од 16.12.2022 година, заверено со архивски број во Општина Карпош 11-9407/1.

За вршител на должноста директор од редот на вработените во ООУ „Петар Поп Арсов“ Општина Карпош Скопје се именува Даниела Шерјова, наставник по англиски јазик.

Врз основа на горе изнесеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.



20 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 24

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба против ова решение во рок од 8 дена од денот на приемот на истото, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка на работен однос во втор степен.

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

Доставено до:

- ООУ „Петар Поп Арсов“ ,
- Именуваната,
- Сектор за дејности од јавен интерес и
- Архива.



СОДРЖИНА

1. Решение за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста директор на општинско основно училиште „Петар Поп Арсов“ – Општина Карпош – Скопје, со Решение за објавување
2. Решение за именување вршител на должноста на директор на општинско основно училиште „Петар Поп Арсов“ – Општина Карпош, Скопје, со Решение за објавување
3. Решение за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста директор на општинско основно училиште „Петар Поп Арсов“ – Општина Карпош – Скопје, со Решение за објавување
4. Решение за именување вршител на должноста на директор на општинско основно училиште „Петар Поп Арсов“ – Општина Карпош, Скопје, со Решение за објавување.

Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2
Тираж: 25 примероци